



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 август 2023 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јули 2023 година

- Во јули 2023 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,49%, што претставува месечен и годишен раст од 0,37 п.п. и 1,16 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 1,50% и е зголемена за 0,10 п.п. на месечна основа, при годишен раст од 0,83 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², овој месец, забележа месечен и годишен раст од 0,31 п.п. и 1,56 п.п., соодветно и изнесува 5,57%. Просечната каматна стапка на новопримените депозити изнесува 2,21% и е намалена за 0,49 п.п. на месечна основа, додека на годишна основа бележи зголемување за 1,37 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	7.2022	9.2022	12.2022	1.2023	2.2023	3.2023	4.2023	5.2023	6.2023	7.2023
во % на годишно ниво										
Вкупни кредити	4.33	4.35	4.44	4.98	5.00	5.04	5.08	5.09	5.12	5.49
Корпоративен сектор	3.53	3.59	3.84	4.60	4.63	4.70	4.79	4.81	4.86	5.36
Домаќинства	5.08	5.05	5.01	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.35	5.61
Новоодобрани кредити	4.01	4.09	4.83	5.05	5.20	5.26	5.44	5.32	5.26	5.57
Корпоративен сектор	3.57	3.72	5.02	5.19	5.22	5.27	5.53	5.36	5.26	5.75
Домаќинства	4.59	4.65	4.38	4.81	5.18	5.23	5.26	5.25	5.27	5.32
Вкупни депозити	0.67	0.70	0.86	0.93	1.00	1.11	1.17	1.22	1.40	1.50
Корпоративен сектор	0.94	1.11	1.34	1.35	1.75	1.74	1.82	1.92	1.99	2.02
Домаќинства	0.65	0.67	0.81	0.88	0.92	1.04	1.11	1.15	1.34	1.44
Новопримени депозити	0.84	1.07	1.34	1.51	1.71	2.04	2.23	1.93	2.70	2.21
Корпоративен сектор	0.65	1.08	1.09	1.00	1.40	1.10	1.62	1.50	2.11	1.57
Домаќинства	0.92	1.07	1.40	1.71	1.86	2.27	2.34	2.18	2.87	2.40

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити / кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³


- Во јули, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,50 п.п. на месечна основа и изнесува 5,36%. Нагорната промена е резултат на растот кај сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,87 п.п.), каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,55 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,38 п.п.). На годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор бележи раст од 1,83 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Овој месец, кај каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е забележан месечен раст од 0,49 п.п. и изнесува 5,75%. Од аспект на валутната структура, месечниот раст е резултат на зголемените каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 1,69 п.п. и 0,39 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се намалени (за 0,15 п.п.). Споредено на годишно ниво, оваа каматна стапка е повисока за 2,18 п.п.



Извор: НБРСМ.




³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во јули, изнесува 2,02% и е повисока за 0,03 п.п. на месечно ниво. Притоа, промената се должи на растот на каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,06 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), додека каматните стапки на депозитите во странска валута остварија пад (за 0,11 п.п.). Во споредба со јули претходната година, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 1,08 п.п.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор е намалена за 0,54 п.п. и изнесува 1,57%. Месечната промена се должи на пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,52 п.п. и 0,44 п.п., соодветно). Истовремено, каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула изнесува 1,90%, за разлика од претходниот месец кога банките и штедилниците не примиле депозити од овој вид. На годишна основа, оваа каматна стапка бележи раст од 0,92 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.

- Во јули 2023 година, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,61% и забележа месечен раст од 0,26 п.п. Месечниот раст се должи на зголемувањето на сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,32 п.п. и 0,20 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,18 п.п.). На годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата оствари раст од 0,53 п.п.



⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата, во јули, изнесува 5,32% и оствари месечен раст од 0,05 п.п. Анализирано по валута, месечната промена во целост произлегува од растот на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,04 п.п.), во услови кога каматните стапки на кредитите во странска валута и денарските кредити со валутна клаузула бележат пад (за 0,35 п.п. и 0,17 п.п., соодветно). На годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 0,73 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во јули, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата се зголеми за 0,10 п.п. и изнесува 1,44%. Притоа, промената произлегува од растот кај сите компоненти на оваа каматна стапка, и тоа: каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,11 п.п.), како и каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,10 п.п. и 0,07 п.п., соодветно). Во споредба со истиот период претходната година, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата бележи раст од 0,79 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶, овој месец, е намалена за 0,47 п.п. на месечно ниво и изнесува 2,40%. Надолната промена е резултат на падот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,51 п.п.) и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,12 п.п.). Во јули, банките и штедилниците не евидентирале новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Анализирано на годишно ниво, оваа каматна стапка забележа зголемување за 1,48 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика**

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 29 септември 2023 година (референтен пресек заклучно со август 2023 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.